

ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ ВО ЧЕСТ НА ЛЈУБЕ БОШКОСКИ



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

ОД МАКЕДО ЉУБОВ ЗА "

Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија "Преспа", во соработка со овдешното Здружение, планираат да организираат хуманитарен концерт и во Мала Преспа. Претседателот на "Преспа", Едмунд Темелко, најави дека Македонскиот фолклорен фестивал, кој традиционално се одржува секоја година, ќе му го посветат на Бошкоски.



Здружението за поддршка на Љубе Бошкоски, на 9 декември во Универзалната сала, одржа хуманитарен концерт за поддршка и помош на поранешниот министер за внатрешни работи на Република Македонија, кој се наоѓа во затворот Шевенинген, во Хаг, Холандија. Со настап на голем број естрадни ѕвезди од македонската музичка сцена беше испратена поддршка до Љубе Бошкоски и до Јохан Тарчуловски, кои допрва ќе го чекаат исходот од судскиот процес, кој ги гони за случајот "Љуботен".

Во меѓувреме, приврзаниците на Љубе Бошкоски, преку најразлични хуманитарни активности ја испраќаат својата несебична поддршка и помош за него.

На 9 декември, на Св. Ѓорѓија, инаку патрон на бранителите на Македонија, беше одржан концертот кој ги собра Македонците, независно од нивната политичка определеност, под еден именикел, а тоа е поддршка за бранителите. Со песна и со доб-

ра мисла беше испратена порака до Европа и до светот, дека Македонците, каде и да се, не ги забораваат своите бранители, оние кои неправедно се осудени и предадени.

Под звукот на тапанот и на зурлите се разлеа убавото македонско оро, а убав фолклорен колорит приредија членовите на културно-уметничкото друштво "Орце Николов" од Скопје.

Војо Стојановски, Атина Апостолова, Гоце Арнаудов, Маргица Антевска, Блага Петреска, Орце Стефковски, Искра Трпева, Верица Пандиловска, Марјан Стојановски, Дарко Стојановски, беа дел од естрадните уметници кои учествуваа на концертот.

На концертот присуствуваа речиси сите претставници од политичките партии на Македонија, а меѓу присутните беа и сопругите на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски. Меѓу бројните покровители на концертот, беше и нашиот неделник "Македонско сонце".

Основна цел на овој кон-

церт беше да се соберат финансиски средства за изнајмување стан во близина на затворот Шевенинген во Хаг, каде што е притворен Бош-

коски. Станот би го користеле членовите на неговото семејство и неговите адвокати кога ќе престојуваат во Холандија.



НИЈА СО БРАТ ЉУБЕ"



**ОТВОРЕН КРАЈ
СО ХРИСТИНА**

премиера: Недела 17.10
репризи: Четврток 22.10
Сабота 13.10

МТМ
ТЕЛЕВИЗИЈА

и локалните
телевизии во
МАКЕДОНИЈА
СЦГ и БИХ

Медиа
Мулати